



# СЛУЖБЕ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 19 февруари 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XX

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500.— динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. Фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

113.

Врз основа на членот 178 во врска со членот 164 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 13 февруари 1964 година донесе

### РЕЗОЛУЦИЈА

#### ЗА ПРЕТСТОЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ

Сојузната скупштина на СФР Југославија смета дека конференцијата на ОН за трговија и развој претставува важен чекор во правец на унапредување на меѓународната соработка, забрзување на економскиот прогрес и зацврстување на мирот во светот.

Таа со задоволство констатира дека свикувањето на оваа Конференција за разгледување на основните економски проблеми на современиот свет наиде на силна поддршка во светот и ја поттикна широката меѓународна активност, посебно во рамките на Обединетите нации.

Поаѓајќи од фактот дека надворешно-политичката и економската активност на СФР Југославија доследно беше насочена кон изградување односи на соработка помеѓу народите врз нови основи, Сојузната скупштина смета за неопходно делегацијата на СФР Југославија во својата активност на Конференцијата на ОН за трговија и развој да се раководи особено со следните поставки.

#### I

Забрзаниот пораст на современите производни сили и извонредниот развој на науката и техниката императивно бараат унапредување на меѓународната економска соработка, нова меѓународна поделба на трудот и економски односи помеѓу земјите засновани врз нови принципи кои треба да овозможат потесно поврзување на националните стопанства и понатамошно развивање на единствен светски пазар.

Напорите на човештвото во борбата против економските и општествените извори на материјална беда и немаштија, би биле многу поефикасни кога не би ги спречувала трката во наоружување и други вештачки пречки што денеска постојат во меѓународните односи.

Таквиот развој и таквите движења ги отежнуваат, покрај политичките, и определени општествено-економски спротивности, особено:

- економската неразвиеност на голем дел од светот, настаната како последица од условите на историскиот развој, колонијализмот и други форми на империјализмот, кој се опираше врз таа заостанатост, го зацврстувае своето владеење и системот на економската експлоатација. Ваквата состојба ја попречува светската економска размена и со тоа суштествено го забавува развојот на производните сили како во неразвиените така и во развиените земји.

- општествено-економските и политичките спротивности во денешниот свет, кои оставаат длабоки траги и во економските односи помеѓу држави-

те. Разните вештачки пречки, мотивирани со политички и воено-стратешки интереси, и тенденциите за создавање затворени економски групации, како и дискриминациите спрема другите земји, последиците и елементите на студената војна, тешко ги отоваруваат и деформираат меѓународните економски односи.

Во односите со неразвиените земји билатералната помош претставува нормална практика која може да биде позитивна ако се дава без политички и други услови што ја ставаат земјата во зависност од оној што ја дава помошта. Меѓутоа, ваквата помош, нужно ограничена на парцијално решавање на проблемите, не обезбедува комплексно решавање на клучните прашања од односите на економски развиените и недоволно развиените земји.

Решенија за некои проблеми се бараат и во посебни заштитни мерки на одделни земји или во регионални економски спогодби. Таквите мерки можат да имаат свое оправдување доколку не се насочени кон дискриминација на други земји и кои јакнење на авторитарните тенденции. Меѓутоа, во повоените години дојдоа до израз тенденциите за здружување на некои индустриски развиени земји во затворени економски групации, што може да доведе до слабење на економската соработка на овие групации со трети земји, до заострување на дискриминацијата во меѓународните економски односи и до понатамошно продлабочување на јазот помеѓу развиените и неразвиените земји.

Земјите во развој, кои претставуваат две третини од човештвото, вложуваат големи напори да ги отстранат економските и социјалните последици од својата неразвиеност и колонијализмот. Тие во индустријализацијата на земјата и модернизацијата на земјоделството со право гледаат најдобар пат за трајно отстранување на економската заостанатост и зависност која во современите услови станува база за разни неоколонијалистички форми на експлоатација и потчинување на народите. Меѓутоа, општо познат е фактот дека земјите во развој немаат доволно сопствени извори за да создадат средства ниту услови за да создадат такви средства кои би им овозможиле забрзан развој. Се покажа дека таа цел најефикасно може да се постигне со развивање и јакнење на соодветните државни и општествени институции и со примена на јавни средства во економскиот развој со таква поддршка на земјите со развиено стопанство која ја поттикнува потребната концентрација на внатрешните напори на земјите во развој.

Очигледно е дека овие проблеми можат успешно да се решаваат само со заеднички напори на светската заедница. Бидејќи растечките разлики во нивото на економската развиеност се еден од главните извори на тешкотии и проблемите со кои денеска се соочени земјите во развој, како и целото светско стопанство, тоа во несомнен интерес е и на развиените и на неразвиените земји да се согласат за мерките што треба да се преземат за решавање на отворените проблеми на новите недоволно развиени земји. Целта на тие мерки треба да биде создавање на што поповолни услови за менување на постојната структура на меѓународната поделба на трудот и да доведе до суштествено подобрување на

положбата на земјите во развој во меѓународните економски односи.

Поради тоа е неопходно да се олесни процесот на диверсификацијата на производството и надворешната трговија на земјите во развој по пат на финансиска и друга поддршка на нивната индустријализација и унапредувањето на земјоделското производство, како и тоа развиените земји да преземат соодветни мерки во смисла на неопходните приспособувања во структурата на своето производство и трговијата. Од друга страна, тоа претпоставува и земјите во развој да водат таква економска политика која ќе ги оспособи да бидат сè поактивен фактор во меѓународната размена, зашто само со рационална употреба на сите средства земјите во развој на најефикасен начин ќе придонесат за развитокот на сопствените сили и подобрувањето на животниот стандард.

Имајќи ги предвид сите овие фактори, и убедена дека брзот стопански развиток во светот и во секоја одделна земја претставува постулат на меѓународната соработка во решавањето на проблемите на светското стопанство, Сојузната скупштина на СФР Југославија смета дека создавањето на услови за отстранување на пречките во попрогресивното развивање на светскиот пазар и светското стопанство подеднакво е во интерес на сите народи. Земјите со развиено стопанство ќе можат успешно понатаму да ги развиваат своите производни сили само ако земјите во развој станат активен фактор во меѓународните економски односи. Затоа Југославија на овој проблем му пристапува не само од хуманистичка грижа за судбината на луѓето независно од општествениот систем, народноста и расата, туку пред сè како на проблем за понатамошен успешен развој на целокупното светско стопанство, од што зависи подобрувањето на животните услови на народите во сите земји и прогресот во светот.

Активноста во тој правец ќе биде успешна единствено ако се засновува врз слободна акција и економска рамноправност на сите земји и народи, врз демократски односи помеѓу нив, врз надминување на сите форми на дискриминација и хегемонизам, врз почитување на заемната корист и на оние интереси што произлегуваат од потребите на внатрешниот економски развој во секоја земја, врз признавање на определени олеснувања на земјите во развој, не врзувајќи ги за реципрочитет, и врз грижата за човекот, независно од народноста и расата. Отаде произлегува и нужноста да се преземаат постојани напори заради надминување на политичките и општествените спротивности на современиот свет врз основа на принципот на мирољубива коезистенција и активна соработка на земјите со различни општествено-економски системи. Од сите тие причини Југославија смета дека Организацијата на Обединетите нации претставува најголем меѓународен форум за решавање на економските проблеми на светот, што треба да претставува основна содржина на нејзината активност во запазувањето на мирот во светот.

## II

Сојузната скупштина изразува уверение дека Конференцијата на ОН за трговија и развој ќе успее да постигне согласност за преземањето на оние суштествени мерки и меѓународни акции кои треба да ја оспособат светската заедница на нациите за практично решавање на тие проблеми.

Во областа на трговијата со примарни производи, земјите во развој изработија низа предлози насочени кон стабилизација на пазарот на овие производи, зголемување и стабилизација на приходите од извоз, како и подобрување на нивните односи на размена. Помеѓу тие мерки особено значење има укинувањето на царинските и други пречки и ограничувања кои неповолно дејствуваат врз извозот на овие производи на пазарите на развиените земји, слабеењето и елиминирањето на аграрниот протекционизам, склучувањето на долгорочни меѓународни стоковни спогодби, воспоставувањето на меѓународен систем за компензаторно финансирање.

Од посебно и решавачко значење за порастот на уделот на земјите во развој во светската размена на добра е и зголемувањето не само на традиционалниот извоз, туку и на извозот на нови индустриски производи, врз основа на проширување на пазарот во развиените земји. На подрачјето на индустрискиот извоз оправдано се очекува од индустриските земји во општ интерес да се воздржуваат од секое понатамошно зголемување на царините и квантитативни ограничувања и да пристапат кон нивно постепено укинување, како и да ја прифатат програмата за давање преференцијален царински третман за увозот на индустриски производи и полупреработки од земјите во развој.

Донесувањето на конкретни решенија на Конференцијата би претставувало значаен придонес за отстранување на пречките и дискриминацијата во меѓународната трговија, за стабилизација на пазарот на сировини, за забрзување на развојот и за измена на стопанската структура на земјите во развој.

Сојузната скупштина очекува дека Конференцијата, водејќи сметка за неопходноста од забрзување на општиот развој, ќе придонесе за воспоставување на соодветен механизам на меѓународната економска соработка во рамките на ОН. При тоа исклучително големо значење има ставањето на дневен ред на Конференцијата на проблемот на финансирањето на земјите во развој. Потребно е да се создаде соодветен меѓународен механизам за финансирање под контрола на ОН, кој би бил во состојба да биде спроводник на тие идеи и да им одговори на растечките потреби за финансирање на економскиот развој на овие земји. Во врска со тоа, Конференцијата би требало да ги разгледа и сите предлози за формирање на фондови за капитален развој, фондови за надоместок на загубите на земјите во развој предизвикани од нерамноправната трговија, предлогот за зголемување на средствата за Специјалниот фонд, Проширената програма на техничката помош на ОН, како и проблемите врзани за активноста на регионалните финансиски институции. Сојузната скупштина смета — не намулувајќи го значењето на другите мерки — дека тоа се токму средствата и методите што се од првокласно значење за забрзување на стопанскиот напредок на земјите во развој и суштествено зголемување на меѓународната размена.

Напоредно со формирањето на новите фондови за финансирање на економскиот развој на земјите во развој се појавува неодољната потреба од зголемување на обемот на средствата заради проширување на активноста во давање техничка помош, односно помош во примена на науката и современата технологија во тие земји, во рамките на Обединетите нации.

Новата политика во развивање на меѓународната економска соработка не ќе може да се спроведува само во постојните институционални рамки, формирани врз надминатите концепции. Поради тоа е неопходно Конференцијата, покрај предлогот за адаптација на сегашните установи и организации што ќе водат кон засилување на нивната улога, да му посвети посебно внимание на создавањето на нови меѓународни институции.

Во тој поглед Сојузната скупштина го смета за особено значаен предлогот за постојанооста на Конференцијата за трговија и развој и на нејзините органи и сличните предлози што би обезбедиле долгорочно решавање на основните проблеми на светското стопанство на меѓународно ниво. Вакиот став не само што не ја намалува улогата и значењето на постојните меѓународни институции и организации, туку ги упатува на координација на нивната активност во рамките на ОН, т.е. на поефикасно приспособување на нивната политика и методи на работа кон изменетите услови и потреби.

## III

Сојузната скупштина во потполност ја поддржува Декларацијата на 75 земји во развој, едногласно прифатена на XVIII заседание на Генерал-

ното собрание на Обединетите нации, во која е изразена надеж дека Конференцијата ќе се инспирира со истата политичка волја која доведе до усвојување на Повелбата на Обединетите нации.

Активните напори на Југославија за успехот на претстојната Конференција на ОН за трговија и развој претставуваат составен дел на политиката на најширока меѓународна соработка што таа ја спроведува доследно спрема сите земји, а во интерес на прогресот и мирот во светот. Нашата земја, која се наоѓа во фаза на забрзан стопански развој и изградба на социјалистичките и демократските општествени односи, како дел од светското стопанство, непосредно е заинтересирана за изнаоѓање конкретни решенија за отворените економски проблеми на денешниот свет. Таа го гледа совпаѓањето на своите интереси со интересите на сите други земји што се залагаат за такви решенија.

Од друга страна, Југославија очекува дека Конференцијата и работата на меѓународните органи, што евентуално ќе бидат создадени врз основа на одлуките на Конференцијата, ќе придонесат за решавање на проблемите кои и Југославија непосредно ја тангираат, како што се, на пример, аграрниот протекционизам, царинските пречки, разните квантитативни ограничувања и сл.

Во своите економски односи со другите земји Југославија настојува да воспостави такви форми на соработка кои би се засновувале врз полна рамноправност и општа корист. Во границите на своите можности, нашата земја се стреми конструктивно да соработува со земјите во развој, кои вложуваат напори за побрза индустријализација и постигање на своја економска еманципација.

Југославија и во иднина ќе ги отстранува сите пречки и смекавања на патот кон јакнење на нејзините економски односи со земјите во развој и ќе бара нови форми за што поуспешна меѓусебна соработка. Истовремено, таа ќе настојува во своите планови за стопански развој да обезбеди средства за кредитирање на земјите во развој, во согласност со своите можности и националните планови за развој на овие земји. Покрај тоа, таа и понатаму ќе вложува напори во правецот на проширување на индустријската кооперација со овие земји.

Југославија исто така — во границите на своите економски можности — ќе го зголеми својот придонес за фондовите на Обединетите нации за финансирање на развојот. Таа посебно ќе го поддржи предлогот за основање на Фонд за капитален развој (SUNFED) и ќе биде готова да учествува во неговото финансирање, споредно со своите можности.

Нашата земја и понатаму ќе работи врз проширување на техничката и научната соработка со земјите во развој, како во рамките на Обединетите нации, така и по билатерален пат.

За што поуспешно остварување на наведените цели и политика, во согласност со уставните начела, нашата земја ќе презема потребни организациони мерки и ќе врши соодветни приспособувања.

Промените во економските односи и во светската трговија сè повеќе ќе претставуваат проблеми на кои работничкото движење од сите земји, посебно од развиените, ќе мора да им посветува полно внимание, а особено на проблемот на недоволно развиените земји.

Сојузната скупштина ја поздравува изразената готовност на ОН и на нејзините тела за соработка со синдикалното движење кое дава значајни можности за позитивно ангажирање на сите прогресивни сили и фактори, заради изнаоѓање на најповолни решенија за наведените проблеми.

#### IV

Народите на Југославија го гледаат во претстојната Конференција на ОН за трговија и развој најважниот настан во активностата на ОН на економско поле. Тие очекуваат дека Конференцијата ќе направи значаен чекор на патот кон побрз светски стопански и социјален напредок и ќе придонесе за пронаоѓање соодветни форми за спогодбено ре-

шавање на горештите меѓународни економски проблеми. Со тоа ќе се зацврстат оние тенденции и ќе се зајакнат оние сили во светот кои работат активно врз создавање услови за прогрес и траен мир помеѓу народите.

Сојузната скупштина на СФР Југославија ја изразува готовноста на Југославија да придонесе, во соработка со сите заинтересирани земји, за позитивно решавање на проблемите што се наоѓаат на дневен ред на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 87

14 февруари 1964 година

Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Милалко Тодоровиќ, с. р.

#### 114.

Врз основа на членот 62 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58), Сојузниот извршен совет донесува

#### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

#### Член 1

Во Уредбата за постапката за спроведување на национализацијата на наемните згради и на градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/59 и 53/60) членот 54 се менува и гласи:

„Како ден на престанокот на комисиите за национализација, освен Комисијата за национализација при Сојузниот извршен совет, се смета денот кога одделни комисии ја завршиле работата, а како ден на престанокот на комисијата за национализација што не ја завршила работата до денот на влегувањето во сила на оваа уредба, се смета тој ден.

Комисијата за национализација при Сојузниот извршен совет ќе донесе решение по нерешените жалби изјавени против решенијата на сите други комисии за национализација, како и по нерешените претставки поднесени против решенијата на сите други комисии за национализација, по кои претседателот, на Комисијата ќе го изнесе предметот на решавање пред совет на Комисијата.

Ако го укине или поништи решението на друга комисија, Комисијата за национализација при Сојузниот извршен совет ќе му го отстапи предметот на општинскиот односно околискиот орган на управата надлежен за работите на финансиите заради спроведување на понатамошната постапка и донесување ново решение.

Во случајот од ставот 3 на овој член согласно ќе се применува одредбата на членот 55 од оваа уредба.

Денот на престанокот на Комисијата за национализација при Сојузниот извршен совет ќе го утврди Сојузниот извршен совет.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 13

12 февруари 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## 115.

Врз основа на членот 26 став 4 и чл. 28 и 30 став 1 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63), Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК**

## Член 1

Во Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61) во членот 1 зборовите: „чл. 23 и 26“ се заменуваат со зборовите: „чл. 26 и 30“.

## Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Инвалидски додаток им припаѓа на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина (во понатамошниот текст: општ инвалидски додаток) и на децата на паднати борци (во понатамошниот текст: посебен инвалидски додаток) — (член 26 ст. 1 и 2 од Законот за воените инвалиди од војните).“

## Член 3

Во членот 4 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Вдовица на воен инвалид од војните на кој му припаѓал додаток за неа и помош од страна на друго лице (член 22 од Законот за воените инвалиди од војните) има право на општ инвалидски додаток ако е постара од 45 години и ако ги исполнува другите услови предвидени во ставот 1 точ. 1 до 3 на овој член.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

## Член 4

Во членот 8 став 1 по зборот: „инвалиднина“ се брише запирката и се додаваат зборовите: „или вдовица на инвалид на кои им припаѓал додаток за неа и помош од страна на друго лице.“

## Член 5

Во членот 15 зборовите: „од чл. 1, 2 и 76“ се заменуваат со зборовите: „од чл. 1, 2 и 94“.

## Член 6

Во членот 20 се додава нов став 4, кој гласи:

„Износот на посебниот инвалидски додаток заокружен според ставот 3 на овој член, им се зголемува за 1.500 динари на децата ако домаќинството нема приходи од земјоделство.“

## Член 7

Во членот 21 зборовите: „3.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „5.500 динари“.

## Член 8

По членот 21 се додава нов член 21а, кој гласи: „Износот на посебниот инвалидски додаток со зголемувањата од чл. 20 и 21 на оваа уредба не може да го надмине износот на инвалидскиот додаток од членот 26 став 2 точка 3 на Законот за воените инвалиди од војните.“

## Член 9

Во членот 24 став 1 зборовите: „до наполнетата 25-та година“ се заменуваат со зборовите: „до наполнетата 26 година“.

## Член 10

Посебниот инвалидски додаток изменет со одредбите на оваа уредба ќе им се определи на до-

сегашните уживатели на инвалидски додаток по службена должност во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

## Член 11

Оваа уредба влегува во сила на 1 март 1964 година.

Р. п. бр. 14

12 февруари 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## 116.

Врз основа на членот 162 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64), во прска со одредбата на ставот 2 точка 3 од главата XIII на Општествениот план на Југославија за 1964 година, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ СО НАРОДНАТА БАНКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА**

1. За покривање на привремениот вишок на расходите над приходите на Сојузниот буџет за 1964 година настанат поради нерамномерно притекување на приходите ќе се склучи со Народната банка договор за кредит до износот од 50.000 милиони динари, со рок за враќање до 31 декември 1964 година.

2. Договорот од точката 1 на оваа одлука ќе го склучи со Народната банка сојузниот секретар за буџет и организација на управата.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 17

12 февруари 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## 117.

Врз основа на точ. 2 и 7 од Одлуката за определување на средствата со кои федерацијата ќе ја помага изградбата и опремањето на определени универзитетски објекти од 1961 до 1965 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ СО КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА УЧЕСТВУВА ВО 1964 ГОДИНА ВО ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФАКУЛТЕТИ, ВИСОКИ ШКОЛИ И ИНСТИТУТИ**

1. Од средствата предвидени во раздел 1 дел 4 глава 2 партијата 4-233 на Сојузниот буџет за 1964 година федерацијата учествува во 1964 година во трошоците за изградба на објекти и набавка на опрема за земјоделските, шумарските, ветеринарните, техничките, филозофските и природно-математичките факултети и на нив соодветните високи школи, како и за хемиските и физичките институти што им служат на универзитети во целина, со износ од 1.600 милиони динари.

2. Средствата на федерацијата за намените од точката 1 на оваа одлука можат да се користат:

|                                                                              | милиони<br>динари |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| во Социјалистичка Република Босна и<br>Херцеговина — до износот од — — — — — | 250               |
| во Социјалистичка Република Црна Гора —<br>до износот од — — — — —           | 65                |
| во Социјалистичка Република Хрватска —<br>до износот од — — — — —            | 335               |
| во Социјалистичка Република Македонија<br>— до износот од — — — — —          | 210               |
| во Социјалистичка Република Словенија<br>— до износот од — — — — —           | 130               |
| во Социјалистичка Република Србија —<br>до износот од — — — — —              | 610               |

3. Средствата предвидени со оваа одлука ќе се потрошат за објектите што ќе ги огределат републичките извршни совети во согласност со развојот на школството предвиден со републичките општествени планови.

4. Републичките можат средствата на федерацијата предвидени со оваа одлука да ги користат ако од своите средства или од средствата на другите инвеститори што учествуваат во изградбата и опремањето на соодветните објекти претходно исплата најмалку 50% од износот на ситуациите односно фактурите за извршените работи или набавки предвидени за 1964 година за секој објект поединечно.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 16  
12 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

118.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ГРЕЖ ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации за производство на греж (на филандите) им се одобрува во 1964 година регрес од 3.000 динари за секој килограм продаден и испорачан греж од домашно производство.

2. Вкупниот износ на регресот од точката 1 на оваа одлука не може во 1964 година да го надмине износот од 240 милиони динари.

Исплатата на овој регрес се врши на товар на средствата на сојузниот буџет.

3. Сојузниот секретаријат за индустрија, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе донесе поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на регресот и ќе определи одделните корисници на регресот од точката 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 15  
12 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

119.

Врз основа на членот 8 од Законот за државниот печат и за печатите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА РАБОТАТА НА ПЕЧАТОРЕЗНИЦИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ И ПЕЧАТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

#### Член 1

Државниот печат и печатите на сојузните органи (во понатамошниот текст: печатите) можат да ги изработуваат само печаторезниците (стопански организации и занаетчиски дуќани) што ќе бидат за тоа овластени.

Овластувањето за изработка на печати го издава Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 2

Во барањето за издавање на овластување за изработка на печати мораат да се наведат називот, седиштето и адресата на печаторезницата.

Сопствениците на печаторезници — занаетчиски дуќани мораат, покрај овие податоци, во барањето за издавање на овластувањето за изработка на печати да го наведат и името на сопственикот на печаторезницата, како и имињата на лицата запослени во печаторезницата.

Кон барањето за издавање на овластување за изработка на печати мора да се приложи заверен препис од одобрувањето за вршење на печаторежачката дејност.

#### Член 3

Печаторезницата овластена за изработка на печати може да изработува печати само врз основа на писмена порачка од сојузниот орган, според текстот и во бројот што ќе го определи порачачот на печатите.

#### Член 4

Печаторезницата овластена за изработка на печати е должна:

1) при испораката на изработениот печат да му ги предаде на порачачот и матриците што служеле за изработка на печатот, а пробните и неуспешните примероци на печатот да ги уништи во присуство на порачачот;

2) изработените печати и матриците, до предавањето на порачачот, да ги обезбеди од кражба и злоупотреба.

#### Член 5

Овластувањето дадено на печаторезницата за изработка на печати ќе се одземе ако печаторезницата не постапи според одредбите од овој правилник.

#### Член 6

Надзор над работата на печаторезниците овластени за изработка на печати врши Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 032—4/2  
8 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Воин Лукиќ, с. р.

## 120.

Врз основа на членот 219 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61) и членот 13 точка 9 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за труд пропишува

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ПОДОЛГ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР НА  
ЛЕТАЧКИОТ ПЕРСОНАЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА  
ЗА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ**

## Член 1

Работниците на претпријатието за воздушен сообраќај (во понатамошниот текст: претпријатието) што вршат летачка должност а се распоредени на работните места пилот на сообраќајната и стопанската авијација, инструктор-летач, радиотелеграфист-летач, радионавигатор-летач, навигатор-летач, авио-механичар-летач или домаќинка односно домаќин на авион-летач (во понатамошниот текст: летачкиот персонал), имаат право на платен годишен одмор за 10 работни денови подолг од годишниот одмор што им припаѓа според одредбите од членот 217 во врска со членот 26 од Законот за работните односи и според соодветните одредби од правилникот за работните односи на претпријатието.

## Член 2

Претпријатието може со својот правилник за работните односи да ги определи условите и начинот на користење на подолгиот платен годишен одмор од членот 1 на овој правилник заради подигање на психофизичката кондиција на летачкиот персонал, во кој случај е должно да ги поднесува трошоците настанати со таквото користење на овој одмор.

## Член 3

Покрај надоместокот од членот 222 на Законот за работните односи, на летачкиот персонал му припаѓа за време на користењето на подолгиот платен годишен одмор под условите предвидени во членот 2 на овој правилник и надоместок за сместување и исхрана во височина на дневницата, како и трошоци за превоз според правилникот за распределбата на личните доходи на претпријатието.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за подолгиот платен годишен одмор на летачкиот персонал на претпријатието за воздушен сообраќај „Југословенски аеротранспорт“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-131-11  
5 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар за труд,  
Ристо Цунов, с. р.

## 121.

Врз основа на членот 119 од Законот за органите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи издава

**НА РЕ Д Б А  
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА  
БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ДЕЛОВИТЕ  
ОД МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТ ОСИПАОНИЦА—  
НИШ—СКОПЈЕ**

1. Во Наредбата за мерките за безбедност на сообраќајот на деловите од меѓународниот пат Осипаоница—Ниш—Скопје („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63) називот на таа наредба се менува

и гласи: „Наредба за мерките за безбедност на сообраќајот на деловите од меѓународниот пат Белград—Ниш—Скопје“.

2. Во тачката 1 ставот 1 се менува и гласи:

„1. На деловите од меѓународниот пат Ем кој води преку територијата на Југославија од Суботица до Гевгелија, и тоа од Белград до Ниш и од Ниш до Скопје (во понатамошниот текст: меѓународниот пат), се забранува сообраќајот на моторни возила чија конструкција е таква што да не можат на рамен пат да развијат брзина од 40 км на час.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 344-1/2  
7 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Воин Лукиќ, с. р.

## 122.

Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

**У П А Т С Т В О  
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО  
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА  
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕ-  
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1963  
ГОДИНА**

1. Во Упатството за составување на завршната сметка за извршувањето на буџетот на општествено-политичките заедници за 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63) во тачката 20 се додаваат два става, кои гласат:

„Како соодветни прилози во смисла на ставот 1 од оваа точка се подразбираат, покрај прилозите предвидени во точ. 14, 15, 16 и 17 од ова упатство, и збирните прегледи предвидени во тачката 19 од ова упатство. Обрасците на збирните прегледи предвидени во тачката 19 од ова упатство ќе ги обезбеди на општествено-политичката заедница Службата на општественото книговодство.“

Органите на управата надлежни за работите на буџетот ќе ги достават составените збирни прегледи од тачката 19 на ова упатство до Службата на општественото книговодство со завршната сметка за извршувањето на буџетот на општествено-политичката заедница за 1963 година.“

2. Во тачката 21 став 1 во уводната реченица зборот: „пополни“ се заменува со зборот: „обработи“.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-417-44  
7 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

## 123.

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), на предлог од Сојузното јавно обвинителство, Сојузниот секретаријат за правосудство донесува

**Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖ-  
НИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА**

1. Во Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околиските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62,

10/62, 38/62, 2/63, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64) во одделот I под „Г. Во Народна Република Босна и Херцеговина“, во точката 1 одредбата под а) се менува и гласи:

„а) Околистото јавно обвинителство во Бања Лука, за подрачјето на општинските судови во Бања Лука, Котор—Варош и Гламоч;“.

2. Во точката 2 одредбата под в) се менува и гласи:

„в) Околистото јавно обвинителство во Дрвар за подрачјето на општинските судови во Дрвар, Босанско Грахово и Босански Петровац.“

3. Точката 5 се брише.

4. Во точката 6 во одредбата под г) на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под д), која гласи:

„д) Околистото јавно обвинителство во Ливно за подрачјето на општинските судови во Ливно и Дувно.“

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-015

3 февруари 1964 година

Белград

Сојузен секретар  
за правосудство,  
Армолд Рајх, с. р.

124.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електроенергетика:

Кабли со изолација од импрегнирана хартија и со метален плашт, за за напони до 60 kV — — — — — JUS N.C5.020

Кабли со изолација и со плашт од термопластични маси, за напони до 10 kV — — — — — JUS N.C5.220

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 август 1964 година.

Бр. 15-1079/1

10 февруари 1964 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

125.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од гума. Гумени црева со влошка.

Црева за преточување пијачки — JUS G.C6.022

Производи од гума. Гумени црева со влошка.

Црева за ладна вода и неагресивни течности — — — — — JUS G.C6.024

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 мај 1964 године.

4. Југословенските стандарди:

Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за преточување вино — — — — — JUS G.C6.022

Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за студена вода и неутрални течности JUS G.C6.024 донесени со Решението за југословенските стандарди за производите од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/54 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63), престануваат да важат.

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 30 април 1964 година.

Бр. 24-1076/1

10 февруари 1964 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

126.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕТО ОД ИГЛОЛИСНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Семе од иглолисници:

Видови — — — — — JUS D.Z1.100

Квалитет — — — — — JUS D.Z1.101

Земање мостри — — — — — JUS D.Z1.102

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1964 година.

Бр. 06-1077/1

10 февруари 1964 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

127.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТУРПИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Триаглести турпии за пили, тенки JUS K.D4.044

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1964 година.

Бр. 21-1188/1  
14 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

128.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Козметички производи:

|                  |         |              |
|------------------|---------|--------------|
| Паста за заби    | — — — — | JUS H.N4.020 |
| Тоалетни кремове | — — — — | JUS H.N4.101 |
| Колоњска вода    | — — — — | JUS H.N4.110 |
| Глицерин-желе    | — — — — | JUS H.N4.120 |

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1964 година.

Бр. 19-1078/1  
10 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

129.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА ПРИГОДНИТЕ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ВО 1963 ГОДИНА

1. Пригодните поштенски марки што се издадени во 1963 година, а со решението за пуштање во оптек (продажба) не им е определен рок за франкирање, се повлекуваат од оптек со тоа што со нив да можат да се франкираат поштенски пратки до 30 јуни 1964 година заклучно.

2. Почнувајќи од 1 јули 1964 година престануваат да важат за франкирање на поштенски пратки:

1) пригодните поштенски марки по повод дваесетгодишнината на битката на Сутјеска, од 15, 25 и 50 динари, пуштени во продажба со Решението за пуштање во оптек серија годишни поштенски марки по повод дваесетгодишнината на битката на Сутјеска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63);

2) пригодните поштенски марки по повод одржувањето во Белград на V европски куп во гимнастика, од 25, 50 и 100 динари, пуштени во продажба со Решението за пуштање во оптек серија годишни поштенски марки по повод V европски куп во гимнастика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63);

3) пригодните поштенски марки со слики на скулптури на Иван Мештровиќ, од 25, 50, 65 и 100 динари, пуштени во продажба со Решението за пуштање во оптек на годишни поштенски марки „Скулптуре Ивана Мештровиќа“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/63);

4) пригодните поштенски марки по повод Детската недела, од 25 динари, пуштени во продажба со Решението за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод Детската недела во 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/63);

5) пригодната поштенска марка по повод прославата на дваесетгодишнината на Второто заседание на АВНОЈ, од 25 динари, пуштена во продажба со Решението за пуштање во продажба пригодна поштенска марка по повод 20-годишнината на Второто заседание на АВНОЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/63);

6) пригодните поштенски марки во спомен на заслужни луѓе од југословенското културно минато, од 25, 30, 50, 65 и 100 динари, пуштени во продажба со Решението за пуштање во продажба на петта серија годишни поштенски марки во спомен на заслужни луѓе од југословенското културно минато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/63).

Бр. 01-1594/1  
4 февруари 1964 година  
Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,  
Првослав Васиљевиќ, с. р.

130.

Врз основа на чл. 38 и 39 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/54 и 52/61) и членот 13 од Правилникот за контрола на хемиските средства за заштита на растенијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/55), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

### СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Сојузната управа за заштита на растенијата одобри да им се променат имињата на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

1) Gamadin го произведува „Зорка“. Хемиска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 828 од 25 декември 1954 година. Објавено под ред. бр. 13 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/55);

во Bentox 5

- 2) Gamadin 10 го менува името во Bentox 10 произведува „Зорка“, Хемиска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 2914 од 22 ноември 1957 година. Објавено под ред. бр. 11 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/58);
- 3) Gamadin 20 го менува името во Bentox 20 произведува „Зорка“, Хемиска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 02/3-468/2 од 15 февруари 1958 година. Објавено под ред. бр. 15 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58);
- 4) P-621 го менува името во Dielin произведува „Пинус“, Товарна хемичких izdelkov — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-476/1 од 12 февруари 1963 година. Објавено под ред. бр. 22 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63);
- 5) Gesarol-gama го менува името во Doripin произведува „Пинус“, Товарна хемичких izdelkov — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-477/1 од 12 февруари 1963 година. Објавено во Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е одобрена промената на имињата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63).

Бр. 3214-115  
10 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за заштита на растенијата,  
инж. Србољуб Тодоровиќ, с.р.

## 131.

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

**СПИСОК  
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА  
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ  
ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА  
ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ  
ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО**

Сојузната управа за заштита на растенијата утврдува дека престанало важењето на привремените дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

- 1) Gesaprim Geigy произведува J. R. Geigy A. G. — Basel. Застапник »Commerces«, Заступство инземских тврда — Љубљана. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-560/5 од 1 септември 1960 година. Објавено под ред. бр. 42 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/61);

- 2) Duphar du TER произведува N. V. Philips — Duphar — Amsterdam. Застапник »Philips«, Техничко представништво за СФРЈ — Белград. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-977/5 од 25 мај 1962 година. Објавено под ред. бр. 3 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/62);
- 3) Rogor 40 произведува Montecatini — Milano. Застапник »Merkantile«, Иноземна заступства — Загреб. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-902/3 од 29 јуни 1962 година. Објавено под ред. бр. 7 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/62);
- 4) Alipur (Hs 55) произведува Badische Anilin- & Soda-Fabrik — Ludwigshafen. Застапник »Jugohemija«, Инострана заступништва — Београд. Број на привремената дозвола чие важење престанало: 02/3-315/8 од 23 октомври 1962 година. Објавено под ред. бр. 36 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63).

Бр. 3214-116  
10 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за заштита на растенијата,  
инж. Србољуб Тодоровиќ, с.р.

## 132.

Врз основа на чл. 39 и 45 став 1 точка 2 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

**СПИСОК  
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА  
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ  
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Сојузната управа за заштита на растенијата издаде до 8 февруари 1964 година дозволи за пуштање во промет на следните хемиски средства за заштита на растенијата:

- 1) Alipur (Hs55) произведува Badische Anilin — & Soda-Fabrik — Ludwigshafen. Застапник »Југохемиа«. Инострани заступништва — Белград. Број на постојаната дозвола 3214-2/64 од 7 февруари 1964 година;
- 2) Bakarni — OC1 50 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемиских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 02/3-516/9 од 23 декември 1963 година;
- 3) Balzamal произведува „Галеника“, Фабрика фармацевтских и хемиских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 3214-81/64 од 7 февруари 1964 година;

- 4) Betasan произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на постојаната дозвола 321.4-54/64 од 7 февруари 1964 година;
- 5) Cineb прав 8 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 02/3-2285/3 од 20 декември 1963 година;
- 6) Cineb 5—8 произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-38/64 од 13 јануари 1964 година;
- 7) Delan паста произведува „Pinus“, Товарна кемичних изделков — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 321.4-24/64 од 10 јануари 1964 година;
- 8) Dibilan произведува „Билјана“, Електро-хемиски комбинат — Скопје. Број на постојаната дозвола 02/3-525/6 од 23 декември 1963 година;
- 9) Dition произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на дополнението на постојаната дозвола 321.4-32/64 од 13 јануари 1964 година;
- 10) Duphar du TER (P. H. 50—12) произведува N. V. Philips-Duphar — Amsterdam. Застапник „Philips“, Техничко представништво за СФРЈ — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-105/64 од 7 февруари 1964 година;
- 11) Frukta 7,5 произведува „Серум завод“, Калиновица — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-2276/3 од 23 декември 1963 година;
- 12) Galodit произведува „Галеника“, фабрика фармацевтских и хемијских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 321.4-82/64 од 7 февруари 1964 година;
- 13) Gesaprim Geigy произведува J. R. Geigy A. G. — Basel. Застапник „Commerce“, Заступништво иноземских тврди — Љубљана. Број на постојаната дозвола 321.4-106/64 од 7 февруари 1964 година;
- 14) Ksilolin произведува „Галеника“, фабрика фармацевтских и хемијских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 321.4-83/64 од 7 февруари 1964 година;
- 15) Lindan P-1 (прашок) произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-34/64 од 13 јануари 1964 година;
- 16) Liro-Stanol произведува G. Ligtermoet und Zoon — Rotterdam. Застапник „Прогрес“, Предузеће за унапредување спољнотрговинске размене и заступништва — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-57/64 од 21 јануари 1964 година;
- 17) Maltos P-1 произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-36/64 од 13 јануари 1964 година;
- 18) Maltos P-5 произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-37/64 од 13 јануари 1964 година;
- 19) Maneb-Pinus произведува „Pinus“, Товарна кемичних изделков — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-2278/3 од 23 декември 1963 година;
- 20) Maneb прав 7 произведува „Галеника“, фабрика фармацевтских и хемијских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 02/3-2281/3 од 23 декември 1963 година;
- 21) Maneb прав 15 произведува „Галеника“, фабрика фармацевтских и хемијских производа — Земун. Број на постојаната дозвола 321.4-14/64 од 7 февруари 1964 година;
- 22) Pepein P-5 (прашок) произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-30/64 од 13 јануари 1964 година;
- 23) Pepein P-10 (прашок) произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 32.4-31/64 од 13 јануари 1964 година;
- 24) Radafid произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на постојаната дозвола 321.4-53/64 од 7 февруари 1964 година;
- 25) Radocineb P-10 произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на постојаната дозвола 02/3-318/3 од 23 декември 1963 година;
- 26) Radociram произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на дополнението на постојаната дозвола 321.4-39/64 од 13 јануари 1964 година;
- 27) Rogor 40 произведува Montecatini — Milano. Застапник „Merkantile“, Иноземна заступства — Загреб. Број на постојаната дозвола 321.4-107/64 од 7 февруари 1964 година;
- 28) Sevicin произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-26/64 од 13 јануари 1964 година;
- 29) Sevin-Cromos произведува Хемијски комбинат „Chromos“ — „Katran“ — „Kutrilin“ — Загреб. Број на постојаната дозвола 321.4-13/64 од 7 февруари 1964 година;
- 30) Sevin 50 Жупа произведува „Жупа“, Индустрија хемијских производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 02/3-514/7 од 23 декември 1963 година;
- 31) Sumporol паста произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-29/64 од 13 јануари 1964 година;
- 32) Tabasan произведува „Chromos“, Хемијска индустрија — Загреб. Број на постојаната дозвола 02/3-596/5 од 23 декември 1963 година;
- 33) Temetid S-80 произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-28/64 од 13 јануари 1964 година;
- 34) Tirabilan произведува „Билјана“, Електро-хемиски комбинат — Скопје. Број на постојаната дозвола 02/3-2283/3 од 23 декември 1963 година;
- 35) Tiralin произведува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак. Број на дополнението на постојаната дозвола 02/3-1473/3 од 14 септември 1963 година;
- 36) Tiramlin произведува „Зорка“, Хемијска индустрија — Шабац. Број на постојаната дозвола 321.4-27/64 од 13 јануари 1964 година;

- 37) Wepsyn 155 W.P. произведува N. V. Philips-Duphar — Amsterdam. Застапник „Philips“, Техничко представништво за СФРЈ — Белград. Број на постојаната дозвола 321.4-104/64 од 7 февруари 1964 година;
- 38) Zineb (прашок) произведува „Pinus“, Товарна кемичних izdelkov — Раче при Марибор. Број на постојаната дозвола 02/3-1179/7 од 23 декември 1963 година;
- 39) Žuvapin произведува „Жупа“, Индустрија хемичких производа — Крушевац. Број на постојаната дозвола 02/3-924/4 од 27 ноември 1963 година;
- 40) Emulzija Malathiona 57% произведува American Cyanamid Company — New York. Застапник Yugoslavia Commerce — Генерална заступништва иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-101/64 од 7 февруари 1964 година;
- 41) Du Pont Linuron Weed Killer произведува Du Pont de Nemours & Co., E. I. Wilmington, Delaware. Застапник „Динара“, Инострана заступништва — Белград. Број на привремената дозвола 02/3-49/1 од 14 октомври 1963 година;
- 42) Malathion 25% произведува American Cyanamid Company — New York. Застапник Yugoslavia Commerce — Генерална заступништва иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-16/64 од 7 февруари 1964 година;
- 43) Malathion 5% prav произведува American Cyanamid Company — New York. Застапник Yugoslavia Commerce — Генерална заступништва иностраних фирми — Белград. Број на привремената дозвола 321.4-102/64 од 7 февруари 1964 година;
- 44) Racumin 57 произведува Farbenfabriken Bayer A.G. — Leverkusen. Застапник ФАБЕГ Заступништво иностраних фирми — Белград. Деловница „Bayer-Pharma“ — Загреб. Број на привремената дозвола 321.4-103/64 од 7 февруари 1964 година.

Бр. 321.4-117  
10 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за заштита  
на растенијата,  
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 3 од 30 јануари 1964 година објавуваат:

**Решение за разрешување на главниот инспектор за шумарство во Републичкиот секретаријат за шумарство;**

**Решение за именување главен инспектор за шумарство во Републичкиот секретаријат за шумарство;**

**Наредба за Генералниот план за одбрана од поплава во 1964 година.**

### УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 38 од 19 декември 1963 година објавува:

**Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на фондот на Борис Кидрич;**

**Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Прешерновиот фонд;**

**Правилник за измена на Правилникот за минималните услови за уредувањето и работата на станиците за брза помош.**

Во бројот 39 од 27 декември 1963 година објавува:

**Општествен план на СР Словенија за 1964 година;**

**Закон за буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1964 година;**

**Закон за Уставниот суд на СР Словенија;**

**Закон за определување уделот на околините во вкупните извори на приходите на општествено-политичките заедници;**

**Закон за надлежноста на околските органи во управните работи;**

**Закон за укинување на Општествениот инвестиционен фонд на СР Словенија;**

**Закон за определување на средствата на СР Словенија за финансирање на инвестициите во 1964 година;**

**Закон за фондот на водите на СР Словенија;**

**Препорака за некои задачи со цел за подобрување на работата на општинската управа;**

**Заклучок за разрешување и избор на претседател и судии на окружните судови;**

**Одлука за основите и мерилата за користење на средствата на фондот на СР Словенија за унапредување на издавачката, новинската, книжарската и печатарската дејност;**

**Одлука за надоместокот на службениците на Народната милиција што вршат служба на граничните премини;**

**Решение за финансирањето на Заводот за деловни објекти, Љубљана и на Заводот на СРС за резерви, Љубљана;**

**Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на издавачката, новинската, книжарската и печатарската дејност;**

**Упатство за продолжување на важноста на Упатството за склучување договори за здравствени услуги на осигурените лица во 1963 година.**

Во бројот 1 од 16 јануари 1964 година објавува:

**Одлука за помилувањето на осудените лица;**

**Одлука за определување аконтација на данокот на доход и на општинскиот локален данок од земјоделството за I тримесечје на 1964 година;**

**Одлука за определување на самостојните установи што се финансираат според начелата на доход;**

**Решение за разрешување советник на Извршниот совет;**

**Решение за разрешување и именување член на Комисијата за прием на иселениците-повратници;**

**Решение за разрешување и именување член на Републичката арбитражна комисија од членот 95 став 2 на Општиот закон за организацијата на здравствената служба;**

**Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот за патишта на СР Словенија;**

**Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за нестопански инвестиции;**

**Решение** за именување претседател и членови на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за изградба на станбени згради;

**Решение** за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот резервен фонд за потребите на стопанските организации на СР Словенија;

**Наредба** за издвојување определени површини за одгледно ловиште;

**Исправка** на Законот за Уставниот суд на СР Словенија.

## СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 10 јануари 1964 година објавува:

**Одлука** за определување на процентот од годишният износ на данокот на доход што ќе се наплатува во одделни тримесечја на 1964 година;

**Одлука** за определување на високошколска установа во која можат да ги продолжат студиите односно да ги полагаат испитите студентите на Виската техничка школа од машинска струка во Сараево;

**Решение** за укинување на Училиштето за ученици во стопанството во Бугојно;

**Решение** за укинување на Управното училиште во Добој;

**Решение** за именување определен број членови на Управниот одбор на Заедницата на претпријатијата за патишта;

**Решение** за именување претседател и определен број членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта;

**Решение** за именување вршител на должноста директор на Виската школа за физичка култура во Сараево;

**Решение** за обрасците на документите за степените на стручното образование на приучен (специјализиран), квалификуван и висококвалификуван работник.

Во бројот 2 од 11 јануари 1964 година објавува: **Закон** за Уставниот суд на Босна и Херцеговина;

**Одлука** за свикнувањето во прво заседание на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците;

**Решение** за именување Привремен совет на Виската школа за физичка култура во Сараево;

**Наредба** за определување на краиштата што се сметаат за отсечени од редовниот сообраќај за време на зимата.

Во бројот 3 од 17 јануари 1964 година објавува: **Одлука** за измена на Одлуката за определување височината на придонесот за сечено дрво во шумите во граѓанска сопственост.

**Решение** за укинување Училиштето за ученици во стопанството во Вареш;

**Решение** за укинување Економското училиште во Гламоч;

**Решение** за разрешување и назначување директор на Заедницата на претпријатијата за патишта;

**Упатство** за постапката за спроведување контрола на цени во прометот на мало;

**Список** на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуство на калифорниската штитоносна вошка.

Во бројот 4 од 24 јануари 1964 година нема службен дел.

## СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 1 од 22 јануари 1964 година објавува:

**Решение** за разрешување и именување потсекретар и помошник секретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

**Решение** за назначување помошник на директорот на Републичкиот завод за техничка помош;

**Решение** за разрешување и именување членови на Собранието на Заедницата на осигурувањето на СРМ.

## СОДРЖИНА

Страна

- |                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 113. Резолуција за претстојната конференција на Обединетите нации за трговија и развој — — — — —                                                                                                                      | 193 |
| 114. Уредба за измена на Уредбата за постапката за спроведување на национализацијата на наемните згради и на градежното земјиште — — — — —                                                                            | 195 |
| 115. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за инвалидскиот додаток — — — — —                                                                                                                                     | 196 |
| 116. Одлука за склучување договор за кредит со Народната банка за покривање на привремениот вишок на расходите над приходите на сојузниот буџет за 1964 година — — — — —                                              | 196 |
| 117. Одлука за условите и начинот на користењето на средствата на сојузниот буџет со кои федерацијата учествува во 1964 година во изградбата и опремањето на определени факултети, високи школи и институти — — — — — | 196 |
| 118. Одлука за давање регрес за греж во 1964 година — — — — —                                                                                                                                                         | 197 |
| 119. Правилник за работата на печаторезниците за изработка на државниот печат и печатите на сојузните органи — — — — —                                                                                                | 197 |
| 120. Правилник за подолг платен годишен одмор на летачкиот персонал на претпријатијата за воздушен сообраќај — — — — —                                                                                                | 198 |
| 121. Наредба за измени на Наредбата за мерките за безбедност на сообраќајот на деловите од меѓународниот пат Осипаоница—Ниш—Скопје — — — — —                                                                          | 198 |
| 122. Упатство за измена и дополнење на Упатството за составување на завршната сметка за извршувањето на буџетот на општествено-политичките заедници за 1963 година — — — — —                                          | 198 |
| 123. Решение за измена и дополнење на Решението за утврдување на подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства — — — — —                                                                                    | 198 |
| 124. Решение за југословенските стандарди за енергетски кабли — — — — —                                                                                                                                               | 199 |
| 125. Решение за југословенските стандарди од областа на индустријата на гума — — — — —                                                                                                                                | 199 |
| 126. Решение за југословенските стандарди за семето од иглолистници — — — — —                                                                                                                                         | 199 |
| 127. Решение за југословенскиот стандард за турпили — — — — —                                                                                                                                                         | 199 |
| 128. Решение за југословенските стандарди за козметички производи — — — — —                                                                                                                                           | 200 |
| 129. Решение за повлекување од оптек на пригодните поштенски марки издадени во 1963 година — — — — —                                                                                                                  | 200 |
| 130. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е одобрена громна на името — — — — —                          | 200 |
| 131. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени привремени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а чие важење престанало — — — — —                              | 201 |
| 132. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —                                                                  | 201 |

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гурик, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград